



TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

БУДВА - ДУБРОВНИК - КОТОР



1 ден: 29.12.2018 (сабота) Штип/Скопје

Поаѓање за Будва од Скопје, паркингот кај хотелот Вип во 23.00 часот со туристички автобус. (Поаѓања од Прилеп во 20.00 часот; Кавадарци 21.00 часот; Велес 22.00 часот; Кочани 20.00 часот; Штип 21.00 часот; Куманово 21.30 часот). Патот води преку Косово и Албанија по новиот автопат. Ноќно возење со попатни одмори.

2 ден: 30.12.2018 (недела) Св. Стефан-Будва

Пристигнување во Будва во претпладневните часови, (кафе-пауза за фотографирање и уживање во прекрасната панорама на Св. Стефан-едно од најмонденските остров-летувалишта на Јадранското море). Сместување во хотел / приватно сместување. Слободно време за индивидуални прошетки. Вечерта организирана предновогодишна забава пред платото на Стариот град со богата музичка програма. **Ноќевање.**

3 ден: 31.12.2018 (понеделник) Будва-Котор-Будва

Појадок. После појадокот заминување на полудневен излет до Котор. Слободна прошетка низ испреплетените мали улици каде што се наоѓаат катедралата Св. Трифун и препознатливите цркви Св.Лука, Св.Ана, црквата на Пресвета Богородица, средновековна архитектура и бројни споменици кои го вклучуваат градот во УНЕСКО. Враќање во Будва. Слободно попладне за прошетка по кејот на познатата Словенска плажа, со посета на стариот град, цитаделата, бројните кафулиња, ресторани, бутици и галерии. Уживање покрај море во предновогодишна атмосфера. Вечерта дочек на Новата 2019 година пред платото на Стариот град со богата музичка програма. **Ноќевање.**

4 ден: 01.01.2019 (вторник) Будва-Дубровник-Скопје/Штип

Појадок. По појадокот заминување на целодневен факултативен излет до Дубровник преку Тиват со траект. Прошетка низ стариот дел на градот Дубровник: Страдун, Кнежев двор, Дубровачките градски сидини, статуата на Св.Влах - заштитникот на градот, Катедралата Вознесение на Дева Марија...Попладне враќање во Будва. Патувањето продолжува за Македонија со попатни одмори.

5 ден: 02.01.2019 (среда) Скопје/Штип

Пристигнување во раните утрински часови.



Цена: 5.250,00 денари за хотелско сместување

Цена: 3.990,00 денари за приватно сместување

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Превоз со туристички автобус
- Сместување во хотел 3* во Будва на база две ноќевања со појадок;
- Сместување во приватни вили во Будва на база две ноќевања;
- Посета на Св.Стефан;
- Полудневен излет до Котор;
- Туристичката такса е вклучена во цената и кај приватното и кај хотелското сместување;
- Организација и пратител на патувањето

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Целодневен излет до Дубровник (10 евра)
- Влезници за посети
- патничко осигурување

Општи напомени:

- ТА Фериял Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање

Рок на пријавување до 15.12.2018

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!

Важат општите услови за патување на Т.А. Фериял Кашиков и СКТМ

